



Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19

Тина Дуонг,

Менаџер за клинички истражувања на Одделот за невромускулни болести,
физиотерапевт од Универзитетот Стенфорд, САД

Припремено од: F. Hoffmann-La Roche Ltd, B4070, Switzerland. © 2020 Сите овде споменати трговски марки се заштитени со закон.
M-MK-00000156 | Датум на подготовка: април 2021 година

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Здраво, јас се викам Тина Дуонг, физиотерапевт на Универзитетот Стенфорд во САД. Денес ќе говорам за техники за вежбање на мускули кај пациенти со спинална мускулна атрофија (СМА) и нивните семејства за време на пандемија на COVID-19. Ова се работите кои можете да ги направите кога сте дома а не сте во можност да го посетите вашиот физијатар или физиотерапевт или друг здравствен работник.

Забелешка



- Оваа презентација е изработена во соработка со Тина Дуонг, физиотерапевт од Универзитетот Стенфорд, САД за да им помогне на семејствата кои за време на пандемијата на COVID-19, додека е отежнат пристапот до редовна физиотерапија.
- Целта на оваа презентација не е да ја замени здравствената професионална поддршка, туку да помогне да се обезбедат практични упатства/примери кои потенцијално можат да им помогнат на семејствата и на заедницата со СМА во овие тешки времиња.
- Ве молиме консултирајте се со Вашиот лекар пред да започнете со која било од овие предложени вежби.
- Содржината на оваа презентација претставува мислење и ставови на говорникот, а не нужно на F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- F. Hoffmann-La Roche Ltd. не презема одговорност за какви било последици од споменатите или дискутирани вежби.

СМА, спинална мускулна атрофија.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Забелешка. Оваа презентација е изработена во соработка со мене, Тина Дуонг, физиотерапевт од Универзитетот Стенфорд и Рош. Намената е да им помогне на пациентите со СМА, нивните семејства, во тек на пандемијата на COVID, со цел да се обезбедат дополнителни идеи за вежбање во домашни услови во случај кога имате отежнат пристап до здравствена установа. Предвидената презентација не е наменета да замени каков било вид на професионална поддршка или придонес во здравствената заштита. Целта е да дадеме практични упатства и примери што би можеле да ги користите дома во овие тешки времиња. Ве молиме консултирајте се со Вашиот лекар пред да започнете со која било од овие предложени вежби. Содржината на оваа презентација претставува мое мислење, а не нужно на Рош. Рош не презема никаква одговорност за било какви последици од споменати или дискутирани вежби погоре, затоа Ве молиме консултирајте се со Вашиот здравствен работник (физијатар, физиотерапевт) пред да започнете со какво било вежбање.



Како да ја користите оваа видео-презентација

- Оваа видео-презентација содржи информации и видеа за да им помогне на пациентите со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19, додека е отежнат пристапот до редовна физиотерапија
- За најдобри резултати, прочитајте ја содржината на информативните слајдови (слајдови за читање)
- Видео-демонстрациите и домашните ресурси за да ги направите овие вежби се предлози, но ќе зависат од вашите индивидуални способности
- Одвојте си време да ги погледнете видеата за демонстрација пред да ги направите вежбите

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Оваа видео-презентација содржи информации и видеа за да им помогне на пациентите со СМА и нивните семејства за време на пандемијата, кои имаат потешкотии да имаат редовни третмани на физикална терапија со физичко присуство. За најдобри резултати, прочитајте ја содржината на информативните слајдови (слајдови за читање). Видео-демонстрациите и домашните ресурси за да ги направите овие вежби се предлози, но ќе зависат од Вашите индивидуални способности. Ве молиме, одвојте си доволно време да ги погледнете видеата за демонстрација пред да започнете со вежбање.

Цели

- Вовед во невромускулно образование
- Размислувања за вежби
- Техники за олеснување
- Поглавја за вежбање
 1. [Флексија на лактот без гравитација](#)
 2. [Флексија на лактот спротивно од гравитацијата](#)
 3. [Контрола на главата](#)
 4. [Контрола на телото при седење: техники на справување](#)
 5. [Контрола на торзото](#)
 6. [Од легната во исправена положба](#)

Целите вклучуваат вовед во невромускулно образование, што е рамка која се користи во физиотерапија за рехабилитација. Исто така зборуваме за некои размислувања за вежби и техники за олеснување што се користат како дел од модалитетите во физиотерапијата. Поглавјата за вежбање ќе вклучуваат флексија на лактот, која ќе биде разгледана како флексија без гравитација, како и флексија спротивно од гравитација. Поглавјето три е наменето за контрола на главата. Потоа, во четвртото и петтото поглавја ќе зборуваме за контрола на телото и различни техники на справување што може да ги користи лицето кое се грижи за Вас за да Ви помогне да направите некои од овие вежби, како и за активно седење. Потоа ќе завршиме со шестото поглавје во кое ќе зборуваме за некои преодни аспекти на подвижноста, вклучително и премин од легната во исправена положба.

Невромускулно образование



Вежби за вашите мускули, мозок и нерви за подобрување на движењето

Врска помеѓу умот и телото

Воспоставете визуелна врска при движењето

- користете огледало
- вашите очи можат да водат кон саканото движење

Техники за олеснување и будење на мускулите

Практични техники за поттикнување комуникацијата помеѓу умот и мускулите при движења



Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Невромускулното образование е обука за Вашите мускули, мозок и нерви за подобрување на движењето. Тоа е врска меѓу умот и телото. Ова е потребно за да се воспостави визуелна врска при движењето. Тоа можете да го направите со помош на огледало за да видите што се случува, како и со помош на Вашите очи да видите каде сакате да се придвижите. Потоа, ќе разговараме и за техники за олеснување и будење на мускулите. За оние од Вас кои биле помалку подвижни, некои од Вашите мускули можеби заборавиле како треба да работат, и затоа постојат неколку практични техники за поттикнување на комуникацијата помеѓу умот и мускулните движења.

Будење на Вашите мускули: невролошка физиотерапија (техники за олеснување)



ПОТЧУКНУВАЊЕ

- На тетивата на мускулот или самиот мускул
- Вкупно од 3 - 5 потчукнување на мускулот



БУДЕЊЕ

- Брзи и нежни движења преку мускулот со врвовите од прстите



КОМПРЕСИЈА НА ЗГЛОБОТ

- За активирање на зглобот... разбудете ги рецепторите во зглобот
- Потребно за стабилизација на телото
- Ја олеснува ко-контракцијата околу зглобот

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Постојат неколку техники за олеснување кои вклучуваат будење на Вашите мускули. Некои од вештините за да го направите ова вклучуваат потчукнување. Ќе примените движење со потчукнување над тетивата на мускулот или врз самиот мускул што се обидува да го активирате за да се разбуди. Друга техника која ќе го разбуди невролошкиот систем е да направите брзи и нежни движења врз мускулот во правецот во кој треба да се активира на концентричен начин, за да го разбудите тој мускул. И на крај, за да го активирате и зглобот, можете да направите компресија на истиот. Значи, за целосно активирање на зглобот, можете да ги разбудите рецепторите во зглобот. Ова обично се користи кога зборуваме за стабилизација или ко-контракција на мускулите околу зглобот.

Каков вид на вежби треба да практикувате?



Вежби кои можат да Ви помогнат во секојдневната пракса / употреба

- Вежби кои ја имитираат активноста во која би сакале да бидете подобри, ќе ви помогнат подобро да ја извршите таа специфична задача¹
- Општите вежби ќе Ви помогнат на едноставен начин¹
 - Пример: зголемувањето на силата и на издржливоста ќе помогнат во целина, но може да не обезбедат најдобра практика за учење на одредена техника
- Специфичните вежби ќе Ви помогнат на специфичен начин¹
 - Пример: зголемувањето на силата во специфичен мускул може да помогне во подобрување на таа активност повеќе од општите (на пр. кревање рака за чешлање на косата)

1. McCafferty et al. 2013.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Често прашање кое се поставува кон физиотерапевтите е, каков вид на вежби треба да правиме? Вежбите можат да помогнат се додека се прават постојано и редовно. Вежбите што ќе ги одберете треба да имитираат активност или цел што би сакале да ја постигнете. Општите вежби ќе Ви помогнат на многу едноставен начин. На пример, зголемувањето на силата и на издржливоста ќе помогнат во целина, но може да не обезбедат најдобра практика за учење на одредена техника. Студиите покажаа дека специфичната обука ќе се стекне на специфичен начин. На пример, ако сакате да пешачите, мора да бидете сигурни дека ќе ја изведувате онаа задача која треба и да ги вежбате оние мускулни групи и на начин на кој мускулите се активираат при одење.

Должина на мускул и поврзаноста со напнатоста



- Мускулните влакна не произведуваат иста сила кога се активираат при различни обеми на движење
- Колку е поголем обемот на движење, толку повеќе мускули се будат и вежбаат

Проверете дали:

- Го користите **целиот простор** во Вашата соба – најдете простор кој Ви овозможува да ги движите рацете и нозете што е можно повеќе без да удриете во некој предмет или да Ви ја ограничи можноста да го исправите рацете во нивната целосна должина (во зависност од способноста)
 - Запознајте се со тоа кои области на **обем на движења** Ви се **послаби**, наспроти тоа во кои области сте **посилни**
 - На пр. принесување на раката кон устата наспроти подигнување над главата

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Кога зборуваме за тренинг, секој има различен степен на должина и напнатост на мускулот и тоа влијае врз биомеханиката на движењето, особено кај оние лица кои имаат контрактури. Значи, мускулните влакна не произведуваат иста сила во текот на целиот обем на движење. Затоа, во зависност од тоа колку сте силни, можеби ќе можете да ја кренете раката до извесен обем на движењето, но не и да го изведете движењето во целост. Колку е поголем обемот на движење, толку повеќе мускули се будат и вежбаат. Затоа, треба да бидете сигурни дека имате доволно простор во Вашата соба која Ви овозможува да ги движите рацете и нозете колку што е можно повеќе без да удриете во некој предмет или да ја ограничите можноста за исправување на рацете во нивната целосна должина. Запознајте се со тоа кои области на обем на движења Ви се послаби, наспроти тоа кои области од Вашиот обем на движење сте посилни, како на пример, да ја принесете раката кон устата. Ако не сте во можност да го започнете движењето самостојно, можеби лицето кое се грижи за Вас или некој друг ќе Ви помогне да ја започнете таа акција. Тогаш, штом ја намалите кривата на напнатост на должината, можеби ќе можете малку полесно да ја принесете раката до устата. Така ќе зајакнувате низ целиот обем на движење а не само во оние аспекти од Вашиот обем во кои сте посилни.

Размислувања за вежби за зајакнување на мускулите



Поважен е квалитетот на движење наспроти квантитетот



Користете го мускулот, а не моментумот

- проверете ја Вашата механика
- користете алатки и уреди и помош од друго лице ако е потребно



Конзистентноста е клучна! (кога вежбате специфични движења, обидете се и направете ги што е можно поконзистентни за подобро разбирање и подобрување на самото вежбање



Ценете ги Вашите успеси!

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Запомнете, поважен е квалитетот на движење наспроти квантитетот. Затоа, фокусирајте се на техниките за олеснување за кои разговаравме. Визуелизирајте кои мускули треба да работат и концентрирајте се на тоа кога ги правите вежбите. Користете го мускулот, а не моментумот. Повторно, ист тип на техника, можеби е поисплатливо да можете да ја ставите раката на маса или да ја принесете раката кон уста, но запомнете, контролата ќе Ве одведе таму каде што треба побрзо отколку да користите моментум. Со тоа, проверете ја Вашата механика и планирајте да користите уреди, помош од друго лице, за да си помогнете низ целиот о на движења кои ќе Ви помогнат да зајакнете во целиот обем на движења кога вежбате. Се разбира, конзистентноста е клучна кога вежбате специфични движења. Обидете се и направете ги што е можно поконзистентни за подобро разбирање и подобрување на самото вежбање. Се разбира, ценете ги си успехите. Секој успех е уште еден чекор кон Вашата крајна цел.

Вистинска опрема која ви треба... кога сте дома



Можете да користите било што кое ви се наоѓа дома како замена за тегови (погледнете ја табелата долу)

1. Монети	4. Детергент, сапун	7. Кутии за кафе
2. Шише за вода	5. Кутии за зачини	8. Бокал
3. Конзерви	6. Кутија со ориз	9. Саксии и тави



Консултирајте се со Вашиот физијатар или физиотерапевт за да Ви помогнат да напредувате во домашната програма за вежбање

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Кога сте дома, постои опрема која можете сами да ја користите, не мора да бидат специјални тегови и опрема од продавница. Можете да користите било што се додека можете да го држите. Започнете со лесни предмети и постепено одете кон поголеми и потешки предмети. Сега е време кога можеби ќе треба да се консултирате со Вашиот физијатар или физиотерапевт за да Ви помогнат да напредувате во домашната програма за вежбање според она што е соодветно за Вас.

Критериуми во програмата за обука: принципи



Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Во програмата за обука, сакаме да Ви ги препорачаме следниве принципи. Принципите се залагаат за фреквенција, интензитет, време и тип. Фреквенцијата значи колку често вежбате. Ова треба да го следи Вашиот распоред. Треба да одвоите време пред и потоа за подготовка и одмор. Интензитет, значи колку напорно работите. Бидете сигурни дека темпото со кое работите Ви одговара. Започнете бавно и постепено зголемувајте. Јас обично препорачувам за интензитет на вежби до степен со кој што се уште ќе можете да зборувате. Постои начин да се измери тоа, преку таканаречен тест за разговор, па без разлика дали вежбате кардио или зајакнувате, треба да можете да разговорате. Тоа ќе Ве одржи на ниво на умерен интензитет што е препорачано според стандардите за упатства за неа. Потоа, се разбира, време. Водете сметка колку време вежбате и проверете дали е усогласено со Вашите можности и сила. Вие не сакате да ги преоптеретите Вашите мускули затоа што кога ќе сте уморни нема да имате можност да ги извршувате секојдневните активности. И на крај тип, обидете се да обезбедите различни вежби кои го опфаќаат спектарот на флексибилност, зајакнување и издржливост. Променете ги малку за да не Ви здосади и за да бидете охрабрани да продолжите да вежбате. Добар начин да го направите ова е да користите календар за вежбање или направете сопствен календар во кој ќе ги внесувате и забележувате принципите како што е наведено.

Различни елементи на зајакнување и движење на мускулите кои ќе помогнат во различни секојдневни активности



ФЛЕКСИБИЛНОСТ

- екстензија
- пасивен обем на движења



ВЕЖБИ ЗА СИЛА И СТАБИЛИЗАЦИЈА

- умерен отпор
- лесни повторувања



ТРЕНИНГ ЗА ИЗДРЖЛИВОСТ / КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ

- низок отпор
- бројни повторувања

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Различни елементи на зајакнување и движење на мускулите ќе помогнат во изведување на различни видови секојдневни активности. Вашата програма за домашно вежбање треба да опфати три основни фактори. Еден од нив е флексибилност и тоа може да вклучува екстензија или пасивен обем на движења. Екстензија или пасивен обем на движења вклучува вежбање на зглобот или екстремитетот низ целиот обем на движења и задржување во крајниот обем на движења за одредено количество и време. Зајакнување и стабилизација, кога ќе се фокусираме на ова, Ви е првенствено сакате да се фокусирате на телото и контрола на главата, особено кај СМА каде што ова може да претставува голем проблем. Во однос на зајакнувањето воопшто, сакате умерен отпор и лесни повторувања. Се разбира, ова се базира на Вашето индивидуално основно ниво на сила. Ќе зборуваме за тоа во некои од видеата во поглавјето конкретно кај вежбите за зајакнување. Потоа секако издржливост. Издржливоста обично опфаќа низок отпор и бројни повторувања. Ова повеќе се фокусира на кардиоваскуларен аспект на вежбање.

Подгответе го Вашето тело: спрете се за движење



Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Јас секогаш сакам да се осигурам дека сте имале доволно време да го подготвите Вашето тело. Не може да почнете со вежбање веднаш. Еве неколку техники кои можат да Ви помогнат да го подготвите Вашето тело за вежбање. Прво и најважно, можеби ќе сакате да направите нежна масажа за да го зголемите протокот на крв низ мускулните групи на кои ќе работите. Масажата исто така може да биде корисна откако ќе завршите со вежбање. Се разбира, разговаравме за екстензија и пасивен обем на движења. Потоа, исто така зборувавме за техники за олеснување за буѓење на заедничките рецептори преку компресија на зглобовите, невролошко или невромускулно образование на самите мускули со потчукнување. Значи, сето ова можете да го направите пред и за време на вежбите.

Придобивки од екстензијата (исправување)



Не може да се докаже дека екстензијата ги подобрува или спречува контрактурите, но има мноштво придобивки кои индиректно влијаат врз обемот на движење и функција



Препораки за екстензија

- Го зголемува протокот на крв во мускулите, намалувајќи ја артериската вкочанетост
 - Го зголемува подмачкувањето на зглобните површини во зглобовите
 - Ја намалува мускулната вкочанетост/затегнатост:
 - кај слаби мускули, затегнатоста го отежнува движењето
 - **Екстензијата е поврзано со количината на колаген, а колагенот има познати ефекти врз вежбањето / стареењето**
- Повеќето истражувања се согласуваат за екстензија во период од 90 секунди (30 секунди × 3 повторувања) со период на одмор од 20-30 секунди помеѓу сериите за да се ограничи вкочанетоста

1. Harvey et al. Stretch for the treatment and prevention of contractures. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 2. Yamato et al., Acute effect of stretching one leg on regional arterial stiffness. 2017; 3. Nicholas et al, Influence of passive stretch on muscle blood flow, oxygenation and central cardiovascular responses in healthy young males, 2016.
Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

На кратко, сакам да зборуваме за придобивките од екстензијара. Кај лицата со СМА, контрактурите можат да бидат проблем. Знаеме дека екстензијата не го спречува развојот на контрактури, но има многу придобивки кои индиректно влијаат на обемот на движења и функцијата. На пример, зголемувањето на протокот на крв во мускулите ја намалува артериската вкочанетост и пасивната вкочанетост во мускулот, го зголемува подмачкувањето на зглобните површини во зглобовите, ја намалува мускулната вкочанетост или затегнатост. Особено кај лицата со СМА со слаби мускули, ако имате затегнатост, Вашиот мускул ќе мора да се бори против затегнатоста за да се движи. Затоа, пасивната екстензија може да им помогне на Вашите мускули да се активираат и да се движат низ обемот малку подобро. Секако, екстензијата е поврзана со количината на колаген, а колагенот има познати ефекти врз вежбањето и самото стареење. Нашите вообичаени препораки за екстензија варираат. Повеќето истражувања се согласуваат за екстензија во период од околу 90 секунди. Ова е по 30 секунди, три повторувања. Со период на одмор од 20 до 30 секунди помеѓу сериите за да се ограничи вкочанетоста. Ова треба да се направи за секој зглоб поодделно.



**Во тек на екстензија:
стегај-релаксирај**

- Вие треба да се сконцентрирате да го стегнете спротивниот мускул од оној од кој се обидувате да го исправите
- Направете го тоа во согласност со Вашето дишење



**За време на вашиот тренинг за
сила / вежби за издржливост**

- Ритмичка иницијација - 4 чекори
 - замолете го лицето кое се грижи за Вас да Ве придвижи **низ целиот обем на движења**
 - лицето кое се грижи за Вас ќе Ви **ОВОЗМОЖИ АКТИВНА ПОМОШ** само за оние движења кои не можете да ги изведете
 - напредувајте преку **совладување на отпорот** во позиции на обемот на движења каде сте посилни
 - напредувајте до позиција каде што вежбата е комбинација на вежба преку напнатоста на Вашиот мускул во должина, а лицето кое се грижи за Вас обезбедува помош за функционално зајакнување на мускулите низ целиот обем на движења

Постојат неколку различни техники кои луѓето ги користат за да си помогнат при екстензија. За време на екстензијата има една техника наречена стегај-релаксирај. Вие треба да се сконцентрирате да го стегнете спротивниот мускул од оној од кој се обидувате да го исправите. Ова е најдобро да го правите во согласност со Вашето дишење. Добро, така да вдишете, го стегате мускулот, а потоа кога ќе издишете, лицето кое се грижи за Вас или Вие сами пасивно ќе ги поместите екстремитетите во крајната позиција што ја сакате. Ова го повторувате некаде околу 90 секунди. За време на вежбите за сила и издржливост, може лицето кое се грижи за Вас да направи нешто што се нарекува ритмичка иницијација. Има четири чекори во овој вид на тренинг. Замолете го лицето кое се грижи за Вас да Ве придвижи низ целиот обем на движења, бидејќи запомнете, Вашите мускули можеби не се сеќаваат како изгледа тоа. Пасивно ќе се движите низ обемот на движења и додека го правите тоа, ќе размислувате за мускулите кои треба да вежбаат. Тогаш лицето кое се грижи за Вас ќе Ви овозможи активна помош само за оние движења за кои имате потешкотии да ги изведете. Значи, за движењата кои можете да ги изведете, активно ќе ги правите и сами. Оние движења за кои немате сила да ги направите, лицето кое се грижи за Вас ќе Ви понуди помош. Ќе напредувате преку совладување на отпорот во позиции на обемот на движења каде сте посилни, но важен дел од ова е да бидете сигурни дека ќе направите зајакнување во целиот обрм на движења. Како што реков претходно, различните должини на мускулите ќе имаат различни силни страни во целиот обем на

движења, затоа имајте го тоа предвид. Потоа ќе напредувате до позиција каде што вежбата е комбинација на вежба преку напнатоста на вашиот мускул, а лицето кое се грижи за Вас ќе Ви помогне за функционално зајакнување на мускулите низ целиот обем на движења.

Преглед на домашна физиотерапија



УТВРДЕТЕ ШТО САКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ! ПОСТАВЕТЕ СИ ЦЕЛИ

- Зајакнување наспроти интензивни вежби
- Кои мускули треба да бидат вклучени?
- Разложете ја задачата



ПОДГОТВЕТЕ ГО ВАШЕТО ТЕЛО! НЕ ЈА ЗАБОРАВАЈТЕ ВРСКАТА ПОМЕЃУ УМОТ И МУСКУЛОТ



ДАЛИ ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД ПОМОШ? ПОМОШНИК?

- Разговарајте со лицето кое Ви помага: што вежбате, каде имате потреба од помош? Кои мускули треба да се вежбаат и во кој обем на движења?
- Квалитет на движењата: МУСКУЛИ, не моментум



ЗАБЕЛЕЖУВАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ВО КАЛЕНДАР



ТЕЛЕМЕДИЦИНА: РАЗГОВАРАЈТЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР КОЈ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ И ЌЕ ВЕ ВОДИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ВЕЖБАЊЕ

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Еве еден брз преглед на она што го дискутиравме до сега. Прво и најважно, утврдете кои се Вашите цели, што сакате да постигнете, а потоа погледнете ги вежбите за зајакнување наспроти интензивните вежби. Одредете кои мускули ќе бидат вклучени и што треба да вежбате, за да можете да користите невромускулни техники за олеснување кои ќе Ви помогнат да го подготвите Вашето тело за време и пред вежбањето. Се разбира, разложете ја задачата за полесно да ја направите. Во текот на сите вежби, проверете дали е подготвено Вашето тело. Не заборавајте на врската помеѓу умот и мускулот. Очите се одличен начин да се премости тој јаз, да ги гледате мускулите што се обидуваат да ги вежбате и да размислите за активирање на тие мускули.

Секако, проверете дали имате помош, лице кое се грижи за Вас или помошник кој ќе Ви помогне во текот на целата вежба или во поставување на вежбата. Разговарајте со лицето кое се грижи за Вас за тоа што вежбате, што можеби ќе Ви треба и разговарајте за тоа кои мускули треба да се вежбаат и кога. Запомнете, квалитетот на движењето е многу поважно од квантитетот. Не користете моментум, моментумот може да Ве однесе таму, но тоа не е квалитетно при активирање на самите мускули. Секако, следете ги Вашите активности во календар со принципите за вежбање за кои претходно разговаравме. Потоа, колку што е потребно и колку што е можно, користете телемедицина (на пр. телефон, видеоповик) за да разговарате со Вашиот лекар и/или физијатар/физиотерапевт кој ќе Ви помогне да започнете, како и да го

водите процесот на Вашето вежбање.

Вовед

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД



Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/MaHFnuJDmoQ>



ПОГЛАВЈЕ 1: Вежби за флексија на лактот без гравитација

Прво поглавје, свиткување на лактот во положба без гравитација. Прво, накратко ќе разговараме за зголемување на силата, ова ќе биде применливо во ова поглавје, како и во второто поглавје, прикажувајќи го напредувањето постигнато при флексија на лактот.

Напредување во флексија на лактот



Имате различни силни страни во различни позиции од Вашиот обем на движење

Може да побарате помош од друго лице при различни позиции од Вашиот обем на движење!

Може да додадете тежина на која било од овие позиции за да го зголемите интензитетот на вежбање!

Потпомогната флексија на лактот без гравитација, на маса, движејќи крпа под раката



Флексија без гравитација



Активна флексија на лактот



Флексија на лактот со зголемување на тежината

Сопствено мислење на предавачот. Видео на предавачот, дозволена е употреба само за едукативни цели

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Значи, како што споменавме претходно, имате различни силни страни во различни позиции од Вашиот обем на движења. Се разбира, можете да додадете тежини во која било од овие позиции во Вашиот обем на движење за да го зголемите интензитетот, како што ќе Ви покажам на видеата. Во ова поглавје, ќе зборуваме за вежби со елиминирана гравитација. Може да побарате помош од лицето кое се грижи за Вас во било која од позициите од Вашиот обем на движења за да Ви помогне да се движите низ целиот обем на движења. Може да видите подолу, ова е само пример за начини на кои можете да напредувате со интензитетот на флексија на лактот. Најмалку тешко е флексија на лактот со елиминирана гравитација, каде што Вашата рака е на маса и користите крпа поставена под Вашата рака, со цел да и помогнете на раката до целосна флексија. Или, друго лице може да Ви помогне во тоа. Запомнете, направете го тоа полека и сконцентрирајте се на самото движење. Потоа можете да преминете од потпомогната кон флексија на лактот без гравитација каде нема да користите крпа за помош за да го вежбате самиот бицепс. Откако ќе бидете во можност да го направите ова, можете да продолжите со активна флексија на лактот. Ова е вежба каде Вашиот бицепс треба да се движи спротивно на гравитацијата и како што станувате посилни, се разбира, можете да ја зголемувате тежината. Запомнете дека зголемувањето на тежината може да се направи во позиција на елиминирана гравитација или да биде концентрична активна позиција на флексија на лактот. Исто така, имајте на ум дека било која од овие вежби може да се користи за

вежбање на различни мускулни групи. Оваа вежба може да се користи и за други мускули.

Значи, ако можете започнете прво со крпа. Крпата може да Ви помогне при движење на раката. Добро, влечете кон Вас, придвижете ја таа рака. Добро, ајде да го пробаме повторно. Добро, така го активираме овој мускул токму тука. Ајде мускул разбуди се, движи се, движи се, движи се, движи се. Тогаш оваа рака или рака на помошникот може да Ви помогне да ја повлечете раката навнатре. Како што станувате посилни, можете да го правите ова и без помош. Затоа, проверете дали го работите овој дел од мускулот токму тука. Разбуди се, разбуди се, мускул. Потчукнете го, потчукнете го, потчукнете го. Потоа, како што станувате посилни, можете да додадете и тежина. Добро, ако Ви е тешко да го задржите, може да биде и некое помало. Може да напредувате до нешто поголемо како на пример морков. Добро, ја сфативте идејата. Потоа можете дури и да напредувате до нешто поголемо како компир. Туркајте го, туркајте го овој компир, ајде, ајде турнете го компирот. Добро, добро. Тогаш, ако сте уште посилни, можете дури и да пробате нешто големо како ова (конзерва) и ако Ви е тешко да го држите, можете да го туркате со целата дланка исто така. Добро, јасно Ви е, ова е вежба за зајакнување и напредување со елиминирана гравитација.

Вежби за флексија на лактот без гравитација

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД



Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/w5cCrzNAskM>



ПОГЛАВЈЕ 2: Вежби за флексија на лактот спротивно на гравитацијата и ексцентрична контрола за спуштање на раката

Поглавје два, флексија на лактот спротивно на гравитацијата и ексцентрична контрола за спуштање на раката. Во ова поглавје, ќе разгледаме движења спротивно на гравитацијата користејќи објекти од домаќинството за да го зголемиме интензитетот, но на крајот од видеото ќе зборуваме и за користење на трицепсот и активирање на трицепсот за да ја контролираме раката надолу. Запомнете, кај СМА, бицепсите или флексорите на лактот се посилни од трицепсите, тие ги свиткуваат лактите. Па така, можете да ги правите овие вежби за флексија на лактот и негово свиткување.

Вежби за флексија на лактот спротивно од гравитацијата

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД



Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

https://youtu.be/K_2e2_lfJyU



ПОГЛАВЈЕ 3: Вежби за контрола на главата

Трето поглавје, контрола на главата. Во ова поглавје накратко ќе разговараме за тоа како да се зголеми силата на мускулите на вратот од лежечка до седечка положба. Погледнете го видеото за да видите како лицата кои се грижат за пациентите можат да им помогнат на пациентите при вежбање на контрола на главата за да можат да ја држат главата исправена, како и активно да ги ангажираат мускулите за да ја свртат главата на страна.

Вежби за контрола на главата

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД




Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/xF1Lri-pTrs>



Контрола на главата: започнете во лежечка положба, преминете во седечка... додадете го телото



Во лежечка положба, вежба за брадата
Стабилизација на торзото



Во седечка положба, вежба за брадата
Стабилизација на торзото



Активна ротација на главата



Стабилизација на главата

Сопствено мислење на предавачот.

Сликите се преземени од: Assisted chin tuck https://www.gymvisual.com/illustrations/6648-assisted-chin-tuck-female.html?search_query=chin+tuck&results=8; Изометрички вежби со употреба на глава и раце <https://www.fitnessfactstips.com/isometrics-exercising-equipment-with-pressure-app-hand-exercise-ball>

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Тука зборуваме за контрола на главата, почнувајќи од лежечка позиција, па во седечка позиција и исто така додавајќи го телото. Ова може да се направи прво во лежечка положба каде што можете да ги вежбате мускулите на брадата. Така, можете да видите како стрелката е насочена надолу, а пациентот ја има ставено раката на брадата за да ги вежба мускулите на брадата и да ги активира истите. Додека сте овде, изведувањето на оваа вежба е добро време да работите и на дишењето и стабилизацијата на торзото, каде што ја гледате и другата стрелка, притискајќи надолу каде што е папокот. Тука, додека ги вежбате мускулите на брадата, кога ќе ја свиткате брадата, можете да го турнете грбот кон земјата. Ова е корисно за стабилизација на торзото, како и на вратот.

Истото ова можете да го правите и во седечка положба заедно со стабилизација на торзото. Откако ќе направите убава стабилизација, вежбајте мала активна ротација на главата. Можете да користите некои од техниките за справување од видеата со лицето кое се грижи за Вас за да Ви помогне да се движите посигурно низ овој обем на движење. Како што добивате повеќе на сила, можете да додадете многу, многу мал отпор за да ја држите главата на место. Не го препорачувам ова додека не се консултирате со Вашиот здравствен рабоник за да се осигурате дека имате доволна мускулна сила да го додадете овој многу поинтензивен аспект на контрола на главата.



ПОГЛАВЈЕ 4: Контрола на телото при седење: техники на справување

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Четврто поглавје, контрола на телото при седење. Во ова поглавје ќе се фокусираме на техниките на справување кои можат да ги користат лицата кои се грижат за пациентите и кои ќе им помогнат при одржување на исправено седење.



Примери на техники на справување за поддршка при седење

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Контрола на телото при седење: техники за управување

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД



Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/M0GmVuzD7rk>



ПОГЛАВЈЕ 5: Контрола на торзото кај возрасни лица

Поглавје пет, контрола на горниот дел од телото, торзото. Во ова поглавје ќе разговараме за тоа како да ги активирате стомачните мускули и мускулите на грбот заедно за подобро исправено седење, како и да дадеме пример за зголемување на контролата на торзото додека станувате посилни и како и за методите за екстензија на средниот дел на грбот за да овозможите подобро проширување на градниот кош или исправено држење на телото.

Активирање на торзото: стабилизирање на торзото

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД




Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/L-lqR1i-U7I>



Стабилизација на торзото: седечка положба



Градните мускули за екстензија работат за поддршка на тежината на рацете



Мускулите на вратот се активирани за стабилизација на главата

Стомачните мускули се активирани за стабилизација на торзото

Подигнувањето на рацете ги активира основните мускули

- Седечка положба (раце покрај тело)
- Ко-контракција на абдоминалните мускули и грбот



Подигнување на рацете



Достигнување (т.е. напред, странично, ротирање)

Сопствено мислење на предавачот. Видео на предавачот; дозволена е употреба само за едукативни цели. Слики земени од: <http://www.skillsforaction.com/handwriting/overview-difficulties-joint-hypermobility-DCD-dyspraxia>; <http://skillsforaction.com/core-strength-stability-children>

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd. Сите права се задржани.

Па, ајде да разговараме за седечката положба. Типично, секој од нас, без разлика дали има СМА или не, обично изгледаме вака (слика лево). Овој поединец има многу свиткан врат и можете да видите дека ова е она што ние го нарекуваме кифотичен 'рбет, каде што' рбетот е свиткан и тоа го гледаме многу често кај секој од нас кој седи пред компјутер, но особено кај лицата со СМА. При тоа го имате овој заден наклон каде што е заоблен и долниот дел на грбот, а потоа рамената исто така се заокружуваат и се вртат напред. Сето ова комбинирано го отежнува дишењето, предизвикува болка и потешкотии при движење.

Екстензија (исправување) на градниот кош: мобилизација и зајакнување



Помага за исправување на торзото кај лесно заоблено држење на телото

Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

За контрола на торзото, сакам да зборуваме за екстензија на градниот кош. Ова е особено важно за лицата со СМА поради тој кифотичен или закривен 'рбет кој го споменав во претходните слајдови. Еве неколку техники со кои можете да го активирате градниот дел од 'рбетниот столб. Лево можете да видите дека можете да искористите ролна од пешкир или ролери од пена на средината на грбот. Во суштина, лежете врз нив. Ова помага на многу начини. Ова не само што Ви помага да го исправите градниот дел од 'рбетниот столб, туку и да го отворите и оној дел од градите што е закривен од постојаното седење. Затоа, оставете ги рацете да паднат настрана и оставете ја гравитацијата полека да го исправи овој дел од рамото. Ако сте посилни, можете активно да го исправите градниот дел од 'рбетниот столб преку потпирање на подлактиците (слика во средина). За да го зголемите исправувањето уште малку, можете исто така да додадете парче материјал (слика десно) така што рацете ќе го влечат материјалот додека го исправувате градниот дел од 'рбетниот столб и на тој начин добивате поинтензивно исправување.



ПОГЛАВЈЕ 6: Од легната до исправена положба

Од лежење, тркалање, клечење до стоење

Исправување (екстензија) на коленото

Видео на самиот предавач: дозволена употреба само за едукативни цели.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Поглавје шест, ќе зборуваме за транзиции, вклучувајќи од лежење до стоење. Ова поглавје ќе даде примери на клучни области на кои треба да се фокусираме додека работите на активности во транзиција и техники на справување, потребни за премин од легната положба преку тркалање, клекнување до стоење. Исто така, ќе разговараме за вид на активности со отворен и затворен синџир што се однесуваат на тоа како работат Вашите мускули за да се подобри функцијата и зголеми силата.

Зајакнување на карличниот појас



Сопствено мислење на предавачот.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Кај СМА, зајакнувањето на карличниот појас е многу важно. Ако не сте во состојба да стоите, обидете се да вежбате исправување на колената, како што е овој пример тука. Исправувањето на колената е важно затоа што ги вежбате мускулите на задникот (глутеусите). Сакате да се обидете да го одржите ова? Со тек на време ќе го зголемите интензитетот така да ќе можете да вежбате високото клекнување повеќе. Како техника за олеснување, корисно е да ја имате раката на лицето кое се грижи за Вас поставена на врвот на колковите. Тој/таа може да помогне да се разбудат овие мускули преку притиснување или туркање надолу кон колената. Значи, тие туркаат надолу, така што Вашите мускули се собираат заедно за да Ве држат исправено. Како што реков, зголемете го времето како што станувате посилни, но потоа, исто така, како што станувате посилни, префрлете ја тежината од десната нога, задржете ја таму, потоа префрлете на левата нога. Префрлувањето на тежината е многу важно за какви било активности кои бараат долните екстремитети да бидат поставени на подот, како на пример при одење.

Од легната до исправена положба преку тркалање, клечење до стоење

Тина Дуонг, физиотерапевт, доктор на науки на
Одделот за невромускулни болести при
Универзитетот Стенфорд, САД



Ова видео е дел од проект „Вежби и техники за вежбање на мускули наменети за пациенти со СМА и нивните семејства за време на пандемијата на COVID-19“ помогнато и поддржано од Здружението СТОП СМА - Скопје.

<https://youtu.be/zjp-vYg4vfl>



Екстензија на колената



Отворен ланец (стапалата не се на подот): без тегови на глуждот наспроти со тегови на глуждот



Затворен ланец (стапалата се на подот): повисоко седење кон пониско седење

Сопствено мислење на предавачот. Фотографии на предавачот, дозволена е употреба само за едукативни цели.

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Потоа секако екстензија (исправување) на колената. Мускулите за екстензија на коленицата се доста слаби кај лицата со СМА. Постојат два вида вежби за исправување на коленицата. Можете да видите тука на левата слика, ова е отворен ланец. Отворен ланец значи дека нозете не се поставени на подот. Гледам многу луѓе кои ги прават овие вежби така што се обидуваат да ги исправат нозете исправено и да ги вратат назад, што е совршено добро и одлично. Може да напредувате со додавање на тегови, но Ве молам, не додавајте тегови се додека не можете да ги движите нозете низ целиот обем на движења.

Напредување во зајакнување на карличниот појас: поддршка на горните екстремитети и време

Roche



Стои со поддршка на раката: две нозе, една нога



Едноножен став, без раце



Раце: повлекување кон главата



Спуштање на карлицата

Сопствено мислење на предавачот. Слики преземени од: <https://www.dailybandha.com/2013/10/improving-stability-in-one-legged.html>

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Следно, активности со затворен ланец. Овие вежби имаат тенденција да бидат моите омилен активности затоа што подобро ја опишуваат функционалноста. Ако размислите за ова, за било која активност за која е потребно одење, Вашите нозе се поставени на подот. Така, ова можете да го вежбате имајќи до Вас повисоко столче и да се обидете да преминете од седечка во стоечка позиција. Како што станувате посилни, намалувајте ја површината на која седите и на тој начин ќе го направите станување потешко.

Еве само еден пример за напредување во зајакнување на карличниот појас, како поддршка на горните екстремитети. Значи, при стоење, ако имате сила да стоите, како што реков, стоете со две нозе, проследено со преминување во стоење на една нога. Се разбира, ако сè уште не стоите, можете да го направите ова на колена. Потоа додавате едноножен став со раце, а потоа без раце, и можете да напредувате движејќи ги рацете нагоре над главата. Ова е вежба со многу поголем интензитет и предлагам ако стигнете до оваа точка да имате негувател во Ваша близина и да се консултирате со Вашиот физијатар/физиотерапевт. Како што реков претходно, ова е пример за стоење, но лесно може да се користи и дефинитивно Ви го препорачувам да го направите и на колена, за да напредувате кон стоење.

Разбирање на задачата: специфичност на задачата



Од лежечка во седечка положба

- торзо: тркалање кон страна/странично лежење
- горни екстремитети (затворен ланец): екстензија на лактите преку притиснување на подот

Застанување на сите четири

- стабилизација на торзото, карлицата, горниот екстремитет и рамото

Станување од клекната положба или од половина клекната

- модифицирана штица
- сила на карлицата
- горни екстремитети (затворен синџир)

Седнување од половина клекнат или високо клекнат

- стабилизација на торзото и карлицата
- сила на горните екстремитети: екстензори на рамото и лакот
- сила на долните екстремитети: екстензори на колкови и екстензори на колена

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.


Да ја разбереме следнава задача. На пример, од лежечка во седечка положба, па од лежење во седење, сакате да ја разберете подобро задачата? Пример за ова е да се стркалате на страна или да се стркалате на стомак, а потоа да се турнете со рацете нагоре користејќи ги екстензорите на лактот кои ќе туркаат на подот. Ако вежбате за застанување на сите четири или за стекнување на сила на торзото, ова е вежбата во која што можете да работите за стабилизација на торзото, карлицата, горниот екстремитет и на рамото. Запомнете, ова ќе бара ко-контракција, па затоа е добро да употребите компресија на зглобовите и невромускулно олеснување, овие техники се претставени во видеата кои штотуку ги видовте.

Се разбира, ние зборуваме за **стабилизација на торзото**. Ова е многу важно за да ги исправите флексорите на колкот кои имаат тенденција да бидат стегнати, особено за оние од Вас кои цело време сте во инвалидска количка. Затоа, проверете дали можете да ја направите оваа висока позиција на колена. Добро е за зајакнување на карлицата. Можете исто така да работите на модифицирана штица, а потоа и на горниот екстремитет, додавајќи го горниот екстремитет на ова. Секако, за седнување од половина клекнат или високо клекнат, мора да поработите на стабилизација на торзото, а потоа и на силата на горните екстремитети, бидејќи за да станете од високо клекнат, многумина од Вас ќе треба да се задржат на некој предмет. Затоа, проверете дали рацете можат да туркаат надолу и дали ја добивате ко-контракцијата на зглобот. Постепено туркајте до екстензија на лактот. Со долните

екстремитети, ќе треба да ги активирате оние екстензори на колкот и екстензорите на коленото за да постигнете целосно исправена положба.

Начини да започнете

- Направете да биде забавно!
- Пронајдете пријатели да вежбаат со Вас
- Нека Ви биде навика...започнете полека
 - подобро е да се биде постојан отколку премногу активен за викенд
- Поставете си реални и краткорочни цели
- Користете апликации, користете технологија - направете си Ваша заедница за виртуелно вежбање која ќе:
 - ги следи вашите тренинзи
 - часови за вежбање преку интернет
 - поврзете се со други пријатели кои вежбаат
 - обезбеди повратни информации за добра механика на телото



Roche



© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.

Се разбира, постојат различни начини да започнете. Најважно е тоа што го направите да биде забавно. Можете да најдете пријатели за да го направат тоа, или лица кои се грижат за пациенти или родители да го сторат тоа дома, или можете да го направите тоа на видео. Исто така, направете да Ви биде навика. Разговаравме за тоа порано, дека треба да биде постојано. Треба да бидете доследни во фреквенцијата на она што го правите, вклучувајќи зајакнување, флексибилност и кардио. Започнете бавно затоа што подобро е да бидете постојани отколку да правите навистина интензивни вежби само еднаш неделно. Секако, првично поставете ги Вашите цели да бидат реални и краткорочни. Користете технологија во Ваша корист. Направете ја Вашата заедница за виртуелни вежби следејќи ги тренинзите, користејќи курсеви преку интернет и поврзувајќи се со пријателите, како и телемедицина за да обезбедите повратни информации за добра механика на телото за вашата рутина на вежбање.

Признанија



- Би сакале да им се благодариме на:

Тина Дуонг, физиотерапевт, Менаџер за клинички истражувања на Одделот за невромускулни болести при Универзитетот Стенфорд, САД, за изработка на видео-презентацијата,



Здружение на лица со Спинална Мускулна Атрофија - СТОП СМА - Скопје за помошта и поддршката во адаптација и локализација на видео-презентацијата и

насл. доц. д-р Билјана Митревска, физијатар, од Институтот за физикална медицина и рехабилитација, Скопје за преглед и адаптација на видео-презентацијата од медицински аспект.

- Се надеваме дека ќе останете здрави и безбедни во овие тешки времиња.



Doing now what patients need next

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Сите права се задржани.